



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 756/2
27.04.2011 година
Скопје

ЗАПИСНИК
од ХСIV -та седница на Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија,

одржана на 27.01.2011 година со почеток во 12.00 часот
во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

- *Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство - претседател;*
- *Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;*
- *Д-р Страшо Наумоски, претставник од Лекарската комора на Македонија и Стоматолошката комора на Македонија - член;*
- *Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на Македонија - член;*
- *М-р Борис Јосифовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член;*
- *Д-р Љубиша Каранфиловски, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Битола, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член.*

Отсутни членови на Управниот одбор:

- *Г. Трајче Леов, претставник на Стопанска комора на Македонија - член.*

Присутни од ФЗОМ:

- *М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ;*
- *Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања (делумно присутна);*

- *Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно присутен);*
- *Кристина Христова, ВД директор на секторот за фармација (делумно присутна);*
- *Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на записничар.*

На почетокот на седницата, Управниот одбор утврди дека претседател на Управниот одбор во календарската 2011 година е Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство. Потоа тој утврди дека на седницата се присутни шест членови на Управниот одбор со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што го изложи претходно доставениот

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД

- 1. Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
- 2. Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 година (Предлог структура на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука за усвојување на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука за извршување на буџетот за 2011 година);*
- 3. Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
- 4. Донесување на Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2011 година*
- 5. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување буџетски плафони на јавните здравствени установи за првиот квартал на 2011 година (измени кај 22 здравствени установи заради трансформацијата на Заводот за трансфузиологија и преземање на вработени од 21 здравствена установа);*
- 6. Предлог за изменување на квотите на аптеките со намален кадар;*
- 7. Донесување на План за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
- 8. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување;*
- 9. Предлог од комисијата за референтни цени на лекови;*
- 10. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*

11. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Диамед“ - Скопје за третирање на осигурените лица со хемодијализа во првиот квартал на 2011 година;
12. Информација за зголемувањето на износот на капитацијата за матичните општи доктори и гинеколози
13. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија
14. Разно.

Управниот одбор го прифати предлогот, по што едногласно го усвои следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
2. Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 година (Предлог структура на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука за усвојување на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука за извршување на буџетот за 2011 година);
3. Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
4. Донесување на Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2011 година;
5. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување буџетски плафони на јавните здравствени установи за првиот квартал на 2011 година (измени кај 22 здравствени установи заради трансформацијата на Заводот за трансфузиологија и преземање на вработени од 21 здравствена установа);
6. Предлог за изменување на квотите на аптеките со намален кадар;
7. Донесување на План за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
8. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување;
9. Предлог од комисијата за референтни цени на лекови;

10. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
11. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Диамед“ - Скопје за третирање на осигурените лица со хемодијализа во првиот квартал на 2011 година;
12. Информација за зголемувањето на износот на капитацијата за матичните општи доктори и гинеколози;
13. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
14. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.

ТОЧКА 1 - Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Во рамките на првата точка на дневниот ред директорката Парнарџиева – Змејкова и Татјана Лукановска го запознааа Управниот одбор со актуелната состојба на ликвидноста на Фондот а членовите на Управниот одбор поставуваа прашања за исполнувањето на проекциите за приходите и расходите.

ТОЧКА 2 - Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 година (Предлог структура на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука за усвојување на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука за извршување на буџетот за 2011 година)

По објаснувањето на Татјана Лукановска, Управниот одбор едногласно ги донесе предложените

**Одлука
за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија за 2011 година**

**Одлука
за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија за 2011 година**

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Татјана Лукановска објасни дека сега важечкиот правилник за изготвување на буџетот на Фондот е донесен во 2001 година и не е усогласен со подоцнежните измени на прописите што се однесуваат на буџетирањето, пред се Законот за буџетите. Потоа ги објасни и новините поради кои се предлага донесување на правилникот.

Во продолжение членовите на Управниот одбор поставуваа прашања за одделни одредби на предлог правилникот а претставниците на Фондот даваа објаснувања.

Елена Трпковска укажа дека предложениот правилник уредува поголем број прашања што се уредени со законски одредби, па заради тоа побара стручните служби на Фондот уште еднаш да направат анализа во таа смисла, по што за наредната седница да известат дали има потреба од уредување со правилник на тие прашања.

Овој предлог го прифатија и останатите членови, па Управниот одбор едногласно одлучи оваа точка да се симне од дневниот ред и да се разгледа повторно по повторната анализа од страна на стручните служби на Фондот.

ТОЧКА 4 - Донесување на Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2011 година

Објаснување на предвидените инвестиции даде Татјана Лукановска, по што членовите на Управниот одбор поставуваа прашања и бараа дополнителни објаснувања за одделни ставки на програмата.

Од Елена Трпковска беше укажано дека во буџетот на Фондот не се предвидени средства за возила па затоа и во Програмата за инвестиции тие треба да изостанат. По прифаќањето и со внесувањето на ова укажување во текстот на Програмата, Управниот одбор едногласно донесе

**Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување
и подрачните служби на Фондот за 2011 година**

ТОЧКА 5 - Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување буџетски плафони на јавните здравствени установи за првиот квартал на 2011 година (измени кај 22 здравствени установи заради трансформацијата на Заводот за трансфузиологија и преземање на вработени од 21 здравствена установа)

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор без расправа, а врз основа на подготвените работни материјали од стручните служби, едногласно донесе

**Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување буџетски плафони
на јавните здравствени установи
за првиот квартал на 2011 година**

со која беа извршени промени на плафоните на 22 здравствени установи заради трансформацијата на Заводот за трансфузиологија и преземање на вработени од 21 здравствена установа.

ТОЧКА 6 - Предлог за изменување на квотите на аптеките со намален кадар

Управниот одбор без расправа, а врз основа на подготвените работни материјали од стручните служби, едногласно донесе

**Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот
износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на
осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната
здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од
Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2011 година**

со која се извршија измени на квотите на пет аптеки заради намалување на бројот на стручниот кадар.

ТОЧКА 7 - Донесување на План за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Златко Алексов го објасни предлогот на на План от за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, притоа укажувајќи дека дадените износи се без пресметан данок на додадена вредност затоа што тоа е така уредено со прописите што се однесуваат на набавките.

Управниот одбор по објаснувањето, и по бришењето на ставката за набавка на возила соодветно на дискусијата по точката 4 на дневниот ред, едногласно донесе

**План за јавни набавки
во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија**

ТОЧКА 8 - Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување

Ирфан Хоџа објасни дека измената е предложена заради усогласување на правилникот во делот што се однесува на текстот на албански јазик, со текстот на албански впишан на образецот на картичката кој е составен дел на правилникот.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

**Правилник
за изменување на правилникот за формата и содржината на картичката за
здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење,
користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено
осигурување**

со кој се изврши предложената измена.

ТОЧКА 9 - Предлог од комисијата за референтни цени на лекови

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, Управниот одбор го разгледа предлогот од комисијата за референтни цени на лекови во врска со забелешките на Одлуката за утврдување на предлог референтни цени на лекови донесена од Управниот одбор на 9 декември 2010 година.

Прифаќајќи го предлогот на комисијата, Управниот одбор едногласно донесе

Заклучок: За лековите за кои не се прифаќаат новите предлог референтни цени, да се пристапи кон договарање со цел изнаоѓање на решение во интерес на осигурените лица.

ТОЧКА 10 - Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Објаснување на предложениот правилник даде Директорката Парнарџиева – Змејкова. Наведе дека измените и дополнувањата се предлагаат заради формирање на сектор за сметководство и трезор во чија надлежност ќе биде

трезорското работење за здравствените установи. Соодветно, и во подрачните служби во согласност со бројот на правници, економисти и лекари на подрачјето на одделните подрачни служби, се утврдуваа работни места заради извршување на оваа нова функција на Фондот. Истакна и дека Фондот без нови вработувања и без проблеми го прифати извршувањето на функцијата трезор.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

**Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за организација и
систематизација на работните места во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија**

ТОЧКА 11 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Диамед“ - Скопје за третирање на осигурените лица со хемодијализа во првиот квартал на 2011 година

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека заради згрижување на уште седум пациенти корисници на хемодијализа, а по укажувањето на здравствените установи дека системот нема капацитет за нивно згрижување, се предлага зголемување на висината на надоместокот на здравствената установа Диамед од Скопје за вкупно 1,5 милиони денари. Овој износ се однесува за згрижување на седум осигурени лица за период од три месеци.

На прашањето на Горан Коевски дали единствено во оваа установа можат да бидат згрижени овие седум лица, одговори потврдно и изрази стравување дека за кратко време (една година) и Диамед не ќе може повеќе да опслужува нови пациенти.

По ова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

**Одлука
за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот
надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа
„Диамед“ - Скопје за третирање на осигурените лица со хемодијализа во
првиот квартал на 2011 година**

ТОЧКА 12 - Информација за зголемувањето на износот на капитацијата за матичните општи доктори и гинеколози

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ја разгледа информацијата за влијанието што на финансиската состојба на Фондот би го имало зголемувањето на вредноста на поенот во примарната здравствена заштита до нивото пред 29 март 2010 година, односно за 5 денари.

ТОЧКА 13 - *Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија*

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека овој предложените измени на Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија е поврзан со правилникот од точка 10, односно е неопходен за утврдување на висината на платите на работните места во врска со трезорското работење.

По ова, Управниот одбор едногласно донесе

**Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на висината
на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на
Македонија**

со кој се извршија предложените измени и дополнувања.

ТОЧКА 14 - *Разно*

Бидејќи немаше предлози за разгледување под точката разно, по донесувањето на правилникот од точка 13, Управниот одбор во 15.00 часот заврши со работата на ХСIV-та седница.

**Записничар,
Христо Трповски**

**Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа**